



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА КРУШЕВО

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

---

Република Македонија  
Општина Крушево  
Бр. 21-332/9  
Од 25.04.2017г.

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 62 точка 16 од Статутот на Општина Крушево и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Крушево за 2017г. со бр. 08-156/7 од 14.02.2017г., од Советот на Општина Крушево, Градоначалникот на Општина Крушево го дава следното:

## С О О П Ш Т Е Н И Е

**за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Архитектонско - урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП1 (3-4-5-6) со намена градба Г-2 лесна индустрија во урбанистички план вон населено место за индустриска зона „Опаленик“, КО Алданци, Општина Крушево**

Границите на опфатот одат по надворешните граници на ГП 1.3 – КП 1282/2, ГП 1.4 – КП 1282/3, ГП 1.5 – КП 1282/4 и ГП 1.6 – КП 1282/5 и 1274/3 во индустриската зона „Опаленик“, КО Алданци, Општина Крушево.

Опфатот е со површина од 12.6 ха.

Јавната анкета и јавната презентација по Архитектонско – урбанистичкиот проект за формирање на градежна парцела ГП1 (3-4-5-6) со намена градба Г-2 лесна индустрија во урбанистички план вон населено место за индустриска зона „Опаленик“, КО Алданци, Општина Крушево, ќе се спроведе со излагање на Архитектонско - урбанистичкиот проект во просториите на одделението за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина на Општина Крушево, соба бр.23, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

Јавната анкета ќе трае 5 работни дена, од 05.05.2017 до 11.05.2017г.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на Архитектонско – урбанистичкиот проект ќе се одржи на ден 09.05.2017г. (вторник) во 12:00 часот во просториите на Општина Крушево, ул. „Никола Ѓурковик“ бр. 16-А.

**ОПШТИНА КРУШЕВО  
ГРАДОНАЧАЛНИК,  
ЃОРГИ ДАМЧЕСКИ**

---